



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 661-3-291

Среда, 5 октомври 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,60 (60) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 18 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 228 — Телефони: централа 55-821, 55-822, 55-833 и 51-461; Служба за претплата 51-733 и Продавна служба 51-471.

460.

Врз основа на членот 59 став 4 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65), сојузниот секретар за правосудство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА СУДИИ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Член 1

Програмата на стручниот испит за судии за прекршоци се состои од општ и посебен дел.

Член 2

Програмата за општиот дел на стручниот испит ги опфаќа:

- 1) основите на уставниот систем;
- 2) организацијата на управата, со посебен осврт врз организацијата на правосудните органи;
- 3) основите на стопанскиот систем (националниот доход и неговата распределба, самоуправувањето во работните и други самоуправни организации, надворешнотрговската размена, девизниот режим, општественото планирање и др.);
- 4) општата управна постапка и постапката во управен спор.

Член 3

Програмата за посебниот дел на стручниот испит опфаќа:

- 1) прописи за прекршоците (Основниот закон за прекршоците, републички закон за органите за водење на прекршочната постапка и Деловникот за прекршочната постапка), како и основни одредби за прекршоците против јавниот ред и мир и прекршоците од други области;
- 2) Кривичниот законик; основи на кривичната постапка и извршување на кривичните санкции и основни начела за одговорноста, санкциите и постапката за стопанските престапи;
- 3) основни правила за надоместокот на штета и застареноста на побарувањата;
- 4) прописи за односите на родителите и децата и за старателството.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за стручниот испит за судии за прекршоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/59) што се однесуваат на програмата за стручниот испит. Другите одредби од тој правилник ќе се применуваат додека не бидат заменети со републички прописи за начинот на полагањето на стручниот испит за судии за прекршоци.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 421

23 септември 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за правосудство,
Милорад Зориќ, с. р.

461.

Врз основа на членот 43 став 1 од Основниот закон за посада на пловило за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/66), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи и со сојузниот секретар за правосудство, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА РАЃАЊЕ И СМРТ, НАОЃАЊЕ НАПУШТЕНО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ И ПРИМАЊЕ ТЕСТАМЕНТ НА ЧУВАЊЕ НА ПЛОВИЛО ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Член 1

Со одредбите од овој правилник се определува начинот на постапување во случај на раѓање и смрт, наоѓање на напуштено новородено дете и примање тестамент на чување на брод и на друго пловило во влечата за внатрешна пловидба (во понатамошниот текст: брод).

Член 2

Раѓањето случено на брод е должен да му го пријави на заповедникот на бродот и за тој настан да му даде потребни податоци таткото на детето ако патува со бродот, а ако го нема таткото или е тој во неможност да го стори тоа, на заповедникот на бродот е должен раѓањето да му го пријави и да му ги даде потребните податоци, ако му се познати — лекарот или кој и да е друг член од посадата на бродот, како и мајката штом ќе биде во можност да го стори тоа.

Раѓањето се пријавува и податоците за раѓањето се даваат во рок од 24 часа од часот на раѓањето, а ако патувањето трае помалку од 24 часа — пред завршувањето на патувањето.

Записникот за раѓањето го составува заповедникот на бродот во присуство на двајца полнолетни лица и пријавителот.

Записникот за раѓањето мора да содржи: име на бродот; пристаниште на уписот на бродот; ден, месец, година и час на раѓањето; позиција на бродот во времето на раѓањето; пол на детето, како и негово име и презиме ако му е дадено на бродот; име и презиме, државјанство, живеалиште и адреса на станот на родителите; назначување на местото каде се завршува патувањето на мајката; име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на лицето што ги дало податоците внесени во записникот и на лицата што присуствувале при составувањето на записникот.

Кога детето е родено вн брак, во записникот за раѓањето се внесува и изјавата за признавање татковство дадена пред заповедникот на бродот, ако со тоа признавање се согласила мајката на детето во смисла на членот 24 од Основниот закон за односите на родителите и децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 104/47 и 53/56) и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), како и сите податоци за таткото што во ставот 3 на тој член се предвидени за таткото и

податоците врз основа на кои е утврден неговиот идентитет.

Податоците од ст. 4 и 5 на овој член се внесуваат во Образецот бр. 1 — Записник за раѓањето.

Член 3

Наоѓањето на напуштено новородено дете на брод мора да му се пријави веднаш на заповедникот на бродот.

Записникот за наоѓањето на напуштено новородено дете го составува заповедникот на бродот во присуство на двајца полнолетни лица и наоѓачот.

Записникот за наоѓањето на напуштено новородено дете мора да содржи: име на бродот; пристаниште на уписот на бродот; ден, месец, година и час на наоѓањето на детето; позиција на бродот во времето на наоѓањето на детето; околности под кои е најдено детето (според изјавата од лицето што го нашло детето); веројатна возраст на детето; пол и телесни знаци на детето; опис на облеката и другите предмети што се најдени кај детето; име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на лицето што го нашло детето и на лицата што присуствувале при составувањето на записникот.

Во случај на предавање детето на установа или на лице на негување и грижи, во додатокот на записникот за наоѓањето на напуштено новородено дете ќе се наведе називот и седиштето на установата односно името и презимето, занимањето, живеалиштето и адресата од станот на лицето на кое му е предадено детето. Датокот на записникот го заверува заповедникот на бродот.

Податоците од ст. 3 и 4 на овој член се внесуваат во Образецот бр. 2 — Записник за наоѓањето на напуштено новородено дете.

Член 4

Смртта случена на брод се должи да му ја пријават на заповедникот на бродот и да му ги додат потребните податоци членовите на семејството на умрениот, ако се наоѓаат на бродот. Ако овие ги нема или тие се во неможност да го сторат тоа, смртта е должен да ја пријави бродскиот лекар, а ако на бродот нема лекар — кој и да е друг член од посадата на бродот. Потребните лични податоци за умрениот ќе се земат од исправите што се најдени кај него.

Во случај на смрт на брод заповедникот на бродот составува записник за смртта, во присуство на двајца полнолетни лица и пријавителот.

Записникот за смртта мора да содржи: име на бродот; пристаниште на уписот на бродот; име и презиме на умрениот; ден, месец, година и час на смртта; позиција на бродот во времето кога настанал смртниот случај; ден, месец и година на раѓањето, место на раѓањето, живеалиште и адреса од станот, државјанство и брачна состојба на умрениот; име и презиме на брачниот другар на умрениот, ако бил во брак, како и на неговите родители; причина на смртта и кој ја констатирал смртта; име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на пријавителот и лицата што присуствувале при составувањето на записникот.

Ако на бродот е најден труп од непознато лице, во записникот за смртта ќе се внесе забелешка за наоѓањето на трупот.

Во додатокот кон записникот за смртта ќе се внесе денот, месецот, годината и часот на предавањето на трупот заради закоп, како и податоците за установата односно лицето на кое му е предаден трупот. Датокот кон записникот го заверува заповедникот на бродот.

Податоците од ст. 3 до 5 на овој член се внесуваат во образецот бр. 3 — Записник за смртта.

Член 5

Во случај на смрт на брод заповедникот на бродот, во присуство на двајца полнолетни лица и роднините на умрениот ако тие се наоѓаат на бродот

составува записник за пописот на имотот на умрениот што се наоѓа на бродот (лични предмети, исправи, пари и друг имот). Записникот за пописот на имотот на умрениот се прилага кон записникот за смртта.

Записникот за пописот на имотот на умрениот мора да содржи: име и презиме на умрениот, ден, месец, година и час на смртта; име на бродот; пристаниште на уписот на бродот; позиција на бродот во времето кога настанал смртниот случај; назначување и опис на најдениот имот; назначување дека парите, вредносните хартии и накитот, ако ги имало, се запакувани и запечатени; име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на сведоците присутни при пописот на имотот; име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на членовите на семејството и другите роднини на умрениот што се наоѓаат на бродот, со назначување на нивниот роднински однос со умрениот, како и на другите лица што патуваат на трошок на умрениот.

Ако со умрениот патува неговите брачен другар или деца, заповедникот на бродот, по извршениот попис, ќе им го предаде на тие лица сиот имот на умрениот што се наоѓа на бродот.

Ако со умрениот патуваат други роднини или други лица на негов трошок, заповедникот на бродот, по извршениот попис на имотот на умрениот, ќе им ги предаде ним не користење предметите од помала вредност што служат за лична односно задничка употреба на тие лица, а можат да им бидат потребни до завршувањето на патувањето. Исто така, од затечената готовина на умрениот ќе им го стави на располагање износот кој им е потребен да го завршат започнатото патување. Во тој случај во записникот за пописот на имотот на умрениот ќе се побројат сите предадени предмети и ќе се наведе износот на издедените пари, со назначување што и кому поединечно му е предадено.

Податоците од ст. 2 и 4 на овој член се внесуваат во Образецот бр. 3а — Записник за пописот на имотот на умрениот.

Член 6

Заповедникот на бродот е должен да ги преземе мерките потребни за чување на имотот на умрениот што се наоѓа на бродот, а што не им го предал на лицата од членот 5 на овој правилник.

По доаѓањето на бродот во прво југословенско пристаниште, заповедникот на бродот ќе ги предаде имотот на умрениот на капетанијата на пристаништето, со потврда за приемот, ако со републички пропис не е определено тој имот да му се предаде на друг орган.

Ако бродот не патува ниту се предвидува дека во догледно време ќе патува за југословенско пристаниште, заповедникот на бродот, ако е можнo, ќе го отпрати во Југославија имотот на умрениот со друг југословенски брод. Ако заповедникот на бродот не може на овој начин да го отпрати во Југославија имотот на умрениот, тој ќе му го предаде имотот на најблиското југословенско дипломатско или конзуларно претставништво заради отпремене во Југославија.

Органот кој во Југославија го примил имотот на умрениот ќе му го предаде имотот на неговиот брачен другар или децата, а ако умрениот не оставил брачен другар или деца ќе му го предаде имотот на надлежниот општински суд.

Член 7

Записник за раѓањето и записник за наоѓањето на напуштено новородено дете се составуваат во два идентични примероци што ги потпишуваат заповедникот на бродот, пријавителот и лицата што присуствувале при составувањето на записникот.

Во случај на признавање татковство, записникот за раѓањето го потпишува и таткото на детето родено во брак.

Записникот за смртта и записникот за пописот на имотот на умрениот се составуваат во четири идентични примероци.

Записникот за смртта го потпишуваат заповедникот на бродот, пријавителот и лицата што присуствувале при составувањето на записникот.

Записникот за пописот на имотот на умрениот го потпишуваат заповедникот на бродот и лицата што присуствувале при составувањето на записникот, а ако со умрениот на негов трошок патувале членови на неговото семејство, роднини или други лица на кои им е предаден имотот или дел од имотот на умрениот — уште и тие лица (член 5 ст. 3 и 4).

Заповедникот на бродот е должен содржината на записникот за раѓањето, за наоѓањето на напуштено новородено дете, за смртта и за пописот на имотот на умрениот да ја внесе во бродскиот дневник.

Записникот од овој член заповедникот на бродот ѝ го предава на капетанијата на пристаниште на првото југословенско пристаниште во кое ќе вповли бродот, ако со републички пропис не е определено да му го предаде на друг орган, односно на најблиското југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во странство ако бродот за подолго време нема да се врати во Југославија. Капетанијата на пристаништето односно југословенското дипломатско или конзуларно претставништво ќе му достави по еден примерок од секој од тие записници на матичарот на надлежната општина, а по еден примерок од записникот за смртта и од записникот за пописот на имотот на умрениот — и на надлежниот општински суд и брачниот другар или децата на умрениот, ако умрениот ги имал. По еден примерок од секој од тие записници задржува капетанијата на пристаништето односно југословенското дипломатско или конзуларно претставништво. Ако брачниот другар или децата на умрениот патуваат со него, заповедникот на бродот ќе им предаде по еден примерок од записникот за смртта и од записникот за пописот на имотот на умрениот.

Член 8

Обрасците наведени во овој правилник се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 9

Ако лице што се наоѓа на брод сака да состави тестамент на бродот, заповедникот на бродот ќе го состави тестаментот според одредбите од Законот за наследувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/65) што се однесуваат на составувањето на судски тестамент.

Член 10

Ако лице што се наоѓа на брод сака да предаде на чување тестамент, заповедникот на бродот е должен да го прими тестаментот на чување и за тоа да издаде потврда.

Тестамент што е составен на брод мора да се стави во посебна обвивка и обвивката да се запечати. Во посебна обвивка мора да се стави и тестамент што не е составен на брод а е предаден отворен на чување, и таа обвивка да се запечати.

Член 11

Ако завештателот побара пред завршувањето на патувањето да му се врати тестаментот што му го предад на чување на заповедникот на бродот, заповедникот на бродот е должен да му го врати, со потврда за приемот.

Член 12

Заповедникот на бродот е должен тестаментот примен на чување да му го врати на завештателот по завршеното патување. Ако завештателот умре за време на патувањето или од која и да било друга причина не му биде вратен тестаментот по завршувањето на патувањето, заповедникот на бродот

ќе ѝ го предаде тестаментот на капетанијата на првото југословенско пристаниште во кое ќе вповли бродот. Примениот тестамент капетанијата на пристаништето ќе му го достави на надлежниот општински суд.

Член 13

За составувањето, приемот и чувањето на тестамент на бродот, за враќањето тестамент на завештателот, односно за предавањето тестамент на капетанијата на пристаништето, заповедникот на бродот е должен да внесе забелешка во бродскиот дневник.

Во забелешката за приемот на чување тестамент што не е составен на бродот, мора да се наведе начинот на кој е утврден идентитетот на завештателот.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2171

20 септември 1966 година

Белград

Сојузен секретар

за сообраќај и врски,

Милијан Неорички, с. р.

Образец бр. 1

ЗАПИСНИК ЗА РАЃАЊЕТО

составен на бродот _____ под знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, пристаниште на уписот _____

Присутни:

Заповедник на бродот: _____

Пријавител: _____

Сведоци:

1) _____

2) _____

Во текот на патувањето на бродот се роди дете чие раѓање се утврдува со овој записник, со следните податоци:

Ден, месец, година и час на раѓањето _____

Место на раѓањето: на бродот _____

под знамето на СФРЈ, пристаниште на уписот _____

_____ на реката _____

кај местото (населбата) _____

Пол на детето _____

*Име и презиме на детето _____

Татко: _____

Име и презиме _____

Презиме пред склучувањето на бракот _____

Државјанство _____

Живеелиште и адреса од станот _____

Мајка: _____

Име и презиме _____

Презиме пред склучувањето на бракот _____

Државјанство _____

Живеелиште и адреса од станот _____

Место каде што патувањето на мајката се завршува _____

Како татко на детето родено вон брак се пријави _____ и го призна детето

за своо, та ова признание, на негово барање, е внесено во записникот. Со ова признание се согласи и мајката на детето.

Родителите се спогодија детето родено вон брак да го носи името и презимето _____

Име и презиме на таткото на детето родено вон брак _____

_____ ден, месец и година

на раѓањето _____ државјанство _____

_____ живеалиште и адреса од станот _____

*) Името и презимето на детето може да се одреди без другиот родител само во случаите ако другиот родител не е жив, или е во неможност да ги врши родителските права или е непознат (член 3 став 4 од Законот за личното име — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65).

Својот идентитет го потврдува: со личната карта од органот на внатрешните работи _____

пасошот _____
сведоците: 1) _____ 2) _____

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на лицето што ги дало податоците за раѓањето _____

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на сведоците присутни при составувањето на записникот: _____

1) _____

2) _____

Овој записник е составен во два идентични примероци. Содржината на записникот е внесена во бродскиот дневник.

Пријавител _____

Заповедник на бродот _____

Прв сведок _____

Втор сведок _____

Образец бр. 2

ЗАПИСНИК ЗА НАОЃАЊЕТО НА НАПУШТЕНО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

составен на бродот _____ под знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, пристаниште на уписот _____

Присутни:

Заповедник на бродот _____

Пријавител — лице што го нашло детето _____

Сведоци:

1) _____

2) _____

Во текот на патувањето на бродот е најдено напуштено новородено дете, та со овој записник се утврдуваат следните податоци:

Ден, месец, година и час на наоѓањето на напуштено новородено дете _____

Место на наоѓањето: на бродот _____ под знамето на СФРЈ, пристаниште на уписот _____ на реката _____ кај местото (населбата) _____

Детето е најдено под следните околности — изјава на лицето што го нашло детето _____

Веројатна возраст на детето — пол на детето _____
Телесни знаци на детето _____

Опис на облеката и другите предмети што се најдени кај детето _____

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на лицето што го нашло детето _____

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на сведоците присутни при составувањето на записникот: _____

1) _____

2) _____

Овој записник е составен во два идентични примероци. Содржината на записникот е внесена во бродскиот дневник.

Пријавител _____

Заповедник на бродот _____

Прв сведок _____

Втор сведок _____

Додаток кон записникот

Напуштено новородено дете наведено во овој записник _____

(Ден, месец година и часот на наоѓањето)

му-и е предадено на _____
(Назив и седиште на установата)

односно име и презиме, занимање, живеалиште и адреса од станот на лицето на кое му е предадено детето).

Заверува: _____

Заповедник на бродот _____

Образец бр. 3

ЗАПИСНИК ЗА СМРТТА

составен на бродот _____ под знаме на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, пристаниште на уписот _____

Присутни:

Заповедник на бродот: _____

Пријавител: _____

Сведоци:

1) _____

2) _____

Во текот на патувањето настана смртен случај кој се утврдува со овој записник при долу наведените податоци:

Име и презиме на умрениот _____

Ден, месец, година и час на смртта _____

Место на смртта: на бродот _____ под знамето на СФРЈ, пристаниште на уписот _____ на реката _____ кај местото (населбата) _____

Ден, месец, година и местото на раѓањето на умрениот _____

Живеалиште и адреса од станот на умрениот _____

Државјанство _____

Брачна состојба _____

Име и презиме на брачниот другар _____

Име и презиме на таткото и мајката од умрениот _____

Причина на смртта _____

Смртта ја констатира _____

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на пријавителот _____

Име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, живеалиште и адреса од станот на сведоците присутни при составувањето на записникот:

1) _____

2) _____

Овој записник е составен во четири идентични примероци. Содржината на записникот е внесена во бродскиот дневник

Пријавител

Заповедник на бродот

Прв сведок

Втор сведок

Додаток кон записникот

Трупот од _____ и-му
(име и презиме на умрениот)

е предаден на ден _____ месец _____ година _____

час _____ заради закоп _____
(Назив и седиште на ус-

тановата, односно име и презиме, живеалиште и адреса

од станот на лицето на кое му е предаден трупот)

Заверува:

Заповедник на бродот

Образец бр. 3а

ЗАПИСНИК ЗА ПОПИСОТ НА ИМОТОТ НА УМРЕНИОТ

(Прилог кон записникот за смртта)

Се пристапи кон попис на имотот на _____
умрен _____
(Ден, месец, година и час на смртта)

на бродот _____ под знамето на СФРЈ,
пристаниште на уписот _____ на реката
_____ кај местото (населбата) _____

Присутни при пописот:

Заповедник на бродот: _____

Сведоци:

1) _____

2) _____

Членови на семејството и роднини на умрениот:

На бродот е најден следниот имот на умрениот:

Опис на имотот (лични исправи, пари, вредносни хартии, накит, облека, обувки и други стоки, со назначување на редниот број) _____

Имотот на умрениот наведен под редните броеви _____
е запакуван и запечатен.

Во смисла на членот 5 став 3 од Правилникот за постапувањето во случај на раѓање и смрт, наоѓање

напуштено новородено дете и примање тестамент на чување на пловило за внатрешна пловидба сиот имот (наведен под редните броеви) му е предаден на брачниот другар — децата на умрениот: _____

(име и презиме, живеалиште и адреса од станот на лицата на кои им е предаден имотот).

Во смисла на членот 5 став 4 од Правилникот за постапувањето во случај на раѓање и смрт, наоѓање напуштено новородено дете и примање тестамент на чување на пловило за внатрешна пловидба, им се предадени следните предмети: _____

(да се набројат и опишат предметите)
на лична односно заедничка употреба на _____

(име, презиме, живеалиште и адреса од станот на лицата на кои им се предадени предметите)

Од затечената готовина на умрениот им се предадени на: _____

(име и презиме, живеалиште и адреса од станот на лицето на кое му се предадени парите)

_____ динари _____
_____ динари _____
_____ динари _____
_____ динари _____

Членови на семејството и роднини на умрениот присутни при пописот (име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарската книшка, роднински однос, живеалиште и адреса од станот): _____

Сведоци присутни при пописот (име и презиме, број на личната карта, пасошот или бродарска книшка, живеалиште и адреса од станот): _____

1) _____
2) _____

Овој записник е составен во четири идентични примероци. Содржината на записникот е внесена во бродскиот дневник.

Прв сведок

Заповедник на бродот

Втор сведок

Потписи на членовите на семејството и на роднините или други лица што патуваат на трошок на умрениот а ги примиле предметите и парите како што е наведено во овој записник:

462.

Врз основа на членот 5 ст. 1 и 2 од Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Од 6 октомври 1966 година во 6 часот ќе им се врши ограничување испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија, и тоа:

1) за производството на карбид, за производство на феролегури и легури од други метали и за електричните печки за производство на сурово железо од руда — 100%

- 2) за индустриските постројки што трошат електрична енергија во поголеми количини за технолошки цели (електрични печки за производство на сурово железо од руда според континуирана постапка, електролиза на алуминиум и други обоени метали, електрични печки за производство на електроцелик и челичен и железен лив, други електротермички постројки и електрохемиски постројки) — — — — — 25%
- 3) за стопанските дејности што трошат електрична енергија претежно за погон на мотори и за осветление; за осветление на улици, излози и реклами; за затоплување станбени и деловни простории — — — — — 22%
- 4) за основните потреби на домаќинствата, освен за затоплување на станбените простории — — — — — 12%

Ограничувањето на испораката на електрична енергија се врши со примена на процентите од ставот 1 на оваа точка врз количините електрична енергија договорени за испорака во рамките на електроенергетскиот биланс на југословенското електроstopанство за 1966 година во времето на траењето на ограничувањето на испораката на електрична енергија.

2. Електростопанските претпријатија што вршат пренос на електрична енергија и електростопанските претпријатија што вршат дистрибуција на електрична енергија се должни по пат на посебна евиденција да контролираат дали потрошувачите од точката 1 на оваа наредба се придржуваат кон определеното ограничување испораката на електрична енергија и за тоа да ја известуваат надлежната диспечерска служба.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5700/1
1 октомври 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и
трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

463.

Врз основа на членот 77 точка 2 во врска со членот 52 ст. 1 и 2 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ДРУГИ АПАРАТИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ НА КОИ СЕ СПРОВЕДЕНИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ СМЕКАВАЊАТА ВО ПРИЕМОТ НА РАДИО-ЕМИСИИ

1. Ставањето ознаки на електричните и други апарати, уреди и постројки од членот 52 ст. 1 и 2 на Основниот закон за радио-сообраќајот, на кои се спроведени мерки за отстранување на електричните зрачења што им создаваат смекавања на радио-станиците при приемот на радио-емисии (штетни зрачења), се врши според одредбите од оваа наредба.

2. На обврска за означување според одредбата на точката 1 од оваа наредба подлежат особено следните електрични и други апарати, уреди и постројки што со својата работа произведуваат штетни зрачења:

1) електромоторите и генераторите со четкици во апаратите за сушење коса, во апаратите за масажа, во кукните вентилатори, во машините за

перење, во правосмукачките, во сметачките, механиографските и книговодствените машини, во регистар-касите, забарските апарати, електричните апарати за бричење и стрижење, во рачните електрични алати и електричните играчки;

2) високофреквентните генератори во медицинските апарати, во индустриските апарати за високофреквентно греење, загарување или калање, како и високофреквентните генератори во апаратите што служат за научни цели;

3) електричните уреди за палење кај моторни возила, агрегати и печки со течнo масло;

4) радио-приемниците и радио-телевизиските приемници;

5) уредите за осветление: луминисцентни и флуоресцентни светилки;

6) регулаторите и контактите во електричните перници, пегли, автоматски грелки, аквариуми, бојлери, разладни уреди, дисалки, прекинувачи, во уредите за електрични semaфори, во звонците и тиротронските управувачи, како и регулаторите и контактите во другите уреди ако произведуваат смекавања чија должина на траењето и фреквенција на повторувањето е предвидена во точката 3.2 на југословенскиот стандард N.N.0.906;

7) обртните, прекинувачките и транзисторските уреди за произведување и трансформација на струја и напон, како и претвораците, генераторите на импулси и живините испракувачи;

8) постројките со висок и низок напон: воздушна и кабловска разводна мрежа, трансформатори, испракувачки станици, изолатори и мрежа за слаба струја;

9) телефонските и телеграфските уреди: телефонски апарати, телефонски центри и телепринтери;

10) електричните уреди во трамваите, тролејбусите, електричните железници и во другите средства на јавниот сообраќај.

3. Производителот односно изведувачот на изградба на електричните и други апарати, уреди и постројки од точката 1 на оваа наредба е должен пред нивното пуштање во промет односно предавање на употреба да стави на нив ознака со податоци дека се произведени односно изградени според важечките југословенски стандарди за отстранување на радио-смекавањата.

4. Работна организација што се занимава со увоз на електрични и други апарати, уреди и постројки од точката 1 на оваа наредба, е должна пред нивното пуштање во промет да стави на нив ознака со податоци дека се спроведени мерки за отстранување смекавањата во приемот на радио-емисии според важечките југословенски стандарди за отстранување на радио-смекавањата.

5. Означувањето на електричните и други апарати, уреди и постројки во смисла на точ. 3 и 4 од оваа наредба се врши со ставање плочка или со вписување или нанесување ознака на видно место, чија големина и форма зависи од големината и формата на апаратот, уредот односно постројката што се означува.

Ознаката мора да ги содржи буквите: „RSO“ што означуваат дека радио-смекавањата се отстранети, зборот: „ATEST“, како и бројот под кој се води техничката документација за отстранување на радио-смекавањата.

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 536/66-8
19 септември 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за учество на федерацијата во финансирањето на инвестиционите работи за довршување на изградбата на патот Жупања—Опuzен, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПАТОТ ЖУПАЊА—ОПУЗЕН

Во членот 6 точка 2 наместо бројот: „65,50“ треба да стои бројот: „64,33“.

Во членот 9 точка 2 наместо зборовите: „Црна Гора“ треба да стои зборот: „Хрватска“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 28 септември 1966 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ТАРИФНИОТ БРОЈ 6 НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА БАЊА ЛУКА ЗА ТАРИФАТА ЗА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката на Собранието на општина Бања Лука за општинскиот данок на промет („Службен гласник општине Бања Лука“, бр. 14/65, 1/66 и 4/66) врз основа на јавната расправа одржана на 23 септември 1966 година донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат одредбите од тарифниот број 6 на Тарифата за општинскиот данок на промет кон Одлуката на Собранието на општина Бања Лука за општинскиот данок на промет, бр. 01-VI-6265/1-65 со подоцнежните измени („Службени гласник општине Бања Лука“, бр. 14/65, 1/66 и 4/66).

2. Се запира постапката за оценување законитоста на одредбата од ставот 4 на тарифниот број 6 од Тарифата за општинскиот данок на промет кон Одлуката за општинскиот данок на промет, бр. 01-VI-6265/1-65 („Службени гласник општине Бања Лука“, бр. 14/65).

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени гласник општине Бања Лука“.

4. Разлозите поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука се следните:

Врз основа на предлогот од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Козара“ од Бања Лука Уставниот суд на Југославија ја оценуваше законитоста на тарифниот број 6 од Тарифата за општинскиот данок на промет кон Одлуката за општинскиот данок на промет и утврди дека тој тарифен број не е во согласност со одредбите од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65 и 57/65).

Основните прашања што требаше да се решат се состојат во тоа дали Собранието на општина Бања Лука било овластено прометот на алкохолни пијачки во угостителството да го третира како услуга, и тоа од гледната точка на сојузните прописи за данокот на промет, дали општинските собранија се овластени за работните организации што вршат иста дејност да пропишуваат различни стопи на данокот на промет, и тоа било да е во прашање данок на прометот на производи или данок на надоместоци за услуги и на крајот дали Собранието на општина Бања Лука имало право со една општа норма да ја пропише обврската за плаќање данок на надоместоци за други угостителски услуги т. е. дали било должно во својата тарифа изречно да определи кои услуги во угостителството подлежат на плаќање данок.

Појдувајќи од тоа дека е со Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет определено на прометот на алкохолни пијачки во угостителството да се плаќа данок на промет на производ, Уставниот суд смета дека Собранието на општина Бања Лука не можело со својата одлука истовремено да пропише данок на надоместоци за угостителски услуги кога е во прашање промет на алкохолни пијачки. Имено, според становиштето на Уставниот суд, општинското собрание е должно, ако одлучи да го користи овластувањето од Основниот закон за данокот на промет, да се придржува кон класификациите на производите и услугите за која се определил сојузниот пропис за данокот на промет. Бидејќи во тарифниот број 6 од Тарифата за општинскиот данок на промет Собранието на општина Бања Лука пропишало на прометот на алкохолни пијачки во угостителството да се плаќа данок на надоместоци за услуги, тоа тој тарифен број е во спротивност со сојузните прописи што го регулираат данокот на промет.

Што се однесува до прашањето дали Собранието на општина Бања Лука можело да определи различни стопи на данокот на промет за одделни работни организации од иста дејност, Уставниот суд смета дека Општинското собрание не било овластено за тоа, и тоа од причината што од Основниот закон за данокот на промет произлегува дека предмет на данок на промет е производот односно услугата. Впрочем, не само од називот туку и од функцијата на данокот на промет, кој е регулатор на односите помеѓу производството и потрошувачката и на односите во цените, произлегува дека предмет на даночната политика е стоката односно услугата а не работната организација што врши промет на производи односно што врши услуга.

Во врска со прашањето дали Собранието на општина Бања Лука било должно во Тарифата за општинскиот данок на промет да ги определи изречно сите услуги во угостителството што подлежат на плаќање данок, Уставниот суд смета дека одредбата на членот 35 од Основниот закон за данокот на промет обврзува на тоа бидејќи пропишува општински данок на надоместоци за услуги во угостителството да може да се воведо само за определени услуги. Меѓутеа, со оглед на околностите што Собранието на општина Бања Лука ја ставила во сила одредбата на ставот 4 од тарифниот број 6 со која бил определен данок на други угостителски услуги, Судот во смисла на членот 35 од Законот за Уставниот суд на Југославија ја запре постапката за оценување на таа одредба. Вака се постапи од причина што Одлуката на Собранието на општина Бања Лука за ставање во сила на ставот 4 од тарифниот број 6, која влезе во сила по поднесувањето на предлогот за оценување на законитоста, е донесена пред поднесувањето на тој предлог.

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 23 септември 1966 година.

У бр. 237/66

23 септември 1966 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 33 од 29 декември 1965 година објавува:

Закон за завршната сметка за извршување на буџетот на Социјалистичка Република Црна Гора за 1964 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за здравственото осигурување на земјоделците;

Закон за стопанското работење и управување со станбените згради во општествена сопственост;

Закон за дополнение на Законот за републичките органи на управата;

Закон за водниот придонес за 1966 година;

Закон за измена на Законот за слатководното рибарство;

Одлука за привременото финансирање на СР Црна Гора за периодот јануари-март 1965 година;

Одлука за задолжување на СР Црна Гора кај Стопанската банка на СР ЦГ на износот на кредитот од 898,450.000 динари за покривање на 85% трошоци;

Одлука за давање гаранција од Социјалистичка Република Црна Гора на установата „Радио-Титоград“ во Титоград во износ од 20,000.000 динари;

Одлука за давање гаранција од СР Црна Гора на Републичкиот фонд за научна работа на кредитот во износ од 60,000.000 динари;

Одлука за определување на гранки, групи односно подгрупи на дејности;

Одлука за давање согласност на Одлуката за определување стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување во 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за определување стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и на придонесот за додаток на деца за 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување;

Одлука за одобрување на општината Иванград средствата на дополнителното издвојување во резервниот фонд по стопа од 5% да ги пренесе во корист на буџетот и да ги користи за намените предвидени во буџетот;

Одлука за одобрување на општината Цетиње средствата на дополнителното издвојување во резервниот фонд по стопа од 5% да ги пренесе во корист на буџетот и да ги користи за намените предвидени во буџетот;

Одлука за одобрување на општината Никшиќ средствата на дополнителното издвојување во резервниот фонд по стопа од 5% да ги пренесе во корист на буџетот и да ги користи за намените предвидени во буџетот;

Одлука за одобрување на општина Биело Поље средствата на дополнителното издвојување во резервниот фонд по стопа од 5% да ги пренесе во корист на буџетот и да ги користи за намените предвидени во буџетот;

Одлука за давање согласност за припојување на Заводот за биологија во морето во Котор кон Институтот за биолошки истражувања во Белград;

Одлука за давање согласност за спојување на Студентскиот дом и Домот на учениците на стручните училишта во една установа;

Одлука за определување бројот на судии на Републичкиот совет за прекршоци;

Одлука за избор на претседател, судии и судии поротници на Републичкиот совет за прекршоци;

Одлука за користење на средствата од Републичкиот резервен фонд за 1966 година поради нерамномерното притекување на републичките приходи;

Решение за именување претставници на СР Црна Гора што ќе учествуваат во работата на основачкото собрание на Инвестиционата банка во Титоград;

Решение за разрешување главниот градежен инспектор во Републичкиот секретаријат за стопанство;

Правилник за техничко-експлоатационите услови за моторни возила со кои се врши јавен превоз во друмскиот сообраќај;

Правилник за означување на автобуските станици и стојанките во линискиот друмски сообраќај;

Правилник за регистарот и начинот на водењето на регистарот за запишување издадени одобренија на граѓаните за вршење јавен превоз со моторни возила во слободниот друмски сообраќај;

Правилник за службената облека на сообраќајниот персонал во линискиот друмски сообраќај;

Упатство за легитимацијата на инспектор на друмскиот сообраќај;

Одлука за определување стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување во 1966 година;

Одлука за определување стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување;

Одлука за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување што настануваат поради сметање на стажот на осигурување со наголемено траење и поради намалување старосните граници за осигурениците.

Во бројот 1 од 26 јануари 1966 година објавува:

Упатство за воведување и одржување на шумскиот ред.

Во бројот 2 од 15 февруари 1966 година објавува:

Решение за давање согласност на Тарифата за наградите и надоместоците на трошоците за работа на адвокатите со Тарифата;

Решение за назначување главен инспектор во Републичкиот инспекторат за градежништво и јавни патишта;

Договор за привременото утврдување на основите за определување правата и уплатата на аконтациите на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на самостојните занаетлии и самостојните угостители;

Договор за здравственото осигурување на самостојните угостители

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 460. Правилник за програмата на стручниот испит за судии за прекршоци — — — | 777 |
| 461. Правилник за постапување во случај на раѓање и смрт, наоѓање напуштено новорождено дете и примање тестамент на чување на пловило за внатрешна пловидба | 777 |
| 462. Наредба за ограничување испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија — — | 781 |
| 463. Наредба за означување на електричните и други апарати, уреди и постројки на кои се спроведени мерки за отстранување смеќавањата во приемот на радио-емисии | 782 |
| Исправка на Законот за учество на федерацијата во финансирањето на инвестиционите работи за довршување на изградбата на патот Жупањ—Олузен — — — | 783 |
| Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на одредбите од тарифниот број 6 на Одлуката на Собранието на општината Бања Лука за Тарифата за општинскиот данок на промет — — — | 783 |

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубомир Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички

Булвар војводе Мишиќа бр. 17